



ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОВОЛСТВО И ПОПЛАКИ ОД КОРИСНИЦИ

Кроација Осигурување – Живот се стреми кон остварување на висок степен на задоволство кај своите осигуреници во секој сегмент од работењето, при тоа овозможува ефективно и ефикасно решавање на добиените поплаки од своите корисници;

Кроација Осигурување – Живот при комуникација со своите клиенти, следење на нивното задоволство и решавање на добиените поплаки ги почитува законските барања, меѓународните стандарди и интерно пропишаните документи;

Кроација Осигурување – Живот има имплементирано Систем за задоволство на корисниците и управување со добиените поплаки (ISO 10002:2018) преку почитување на следниве принципи:

Посветеност – раководството и сите вработени во Кроација Осигурување – Живот се посветени кон ефективно и ефикасно спроведување на процесот за управување со поплаки од корисниците;

Капацитет – обезбедени се сите потребни ресурси за ефективно и ефикасно спроведување на процесот за управување со поплаки од корисниците;

Транспарентност – корисниците и останатите засегнати страни се информирани за процесот за управување со поплаки и за начинот на кој се решаваат добиените поплаки;

Достапност - Процесот за управување со поплаки е достапен за сите корисници на услуги, кои се информирани за можноста и начинот на поднесување на поплаките;

Повратна информација - Кроација Осигурување – Живот е во постојана комуникација со корисникот со цел утврдување на неговите потреби и очекувања, како и навремено информирање за приемот на поплаката и статусот на нејзиното решавање;

Објективност - Кроација Осигурување – Живот со секоја поплака постапува еднакво, објективно и непристрасно;

Поплаките не се наплаќаат - Поднесувањето и решавањето на поплаките во Кроација Осигурување – Живот е бесплатно за корисниците на услугите/ осигурениците;

Интегритет на информациите – сите информации во однос на поплаките се проверуваат од аспект на нивната релевантност, точност, целосност, значајност и корисност во насока на успешно и навремено решавање на поплаката.

Доверливост - Кроација Осигурување – Живот со личните информации на подносителот на поплаката постапува одговорно и внимателно (само за потребите за решавање на поплаката);

Фокус кон корисникот - Кроација Осигурување – Живот е посветена кон своите корисници, со што им овозможува непречена размена на информации во однос на нивните барања/поплаки, се до нивно исполнување/ успешно решавање.

Одговорност - Кроација Осигурување – Живот има јасно утврдена одговорност за навремено информирање на корисниците во однос на преземените активности и одлуки за решавање на поплаките.

Континуирано унапредување - Кроација Осигурување – Живот постојано се стреми да ја унапредува ефективноста и ефикасноста на процесот за управување со поплаки.

Компетентност – вработените во Кроација Осигурување – Живот ги имаат потребните вештини, едукација, обуки и искуство за квалитено управување со добиените поплаки;

Навременост – поплаките се решаваат експедитивно во согласност со дефинираните рокови, зависно од природата на самата поплака.

Датум 19.08.2019

Генерален извршен директор
Вилма Учета Дузлевска